



## МОСКВА и САНКТ ПЕТЕРСБУРГ

19.05-25.05.2019 / 09.06-15.06.2019 / 23.06-29.06.2019 / 14.07-20.07.2019 / 11.08-17.08.2019 /  
15.09-21.09.2019 / 29.09 -05.10.2019 / 06.10-12.10.2019



### 1 ден Белград –Москва

Состанок на групата два часа пред поаѓање на аеродромот “Никола Тесла” во Белград во 04.30 часот. Лет со авиокомпанијата Air Serbia во 06.35 часот (JU 650) . Пристигнувањето на аеродромот во Москва, Шереметјево во 10:15 ч. Панорамско разгледување на градот со автобус: центарот на градот, Црвениот плоштад, Кремљ, Црквата на Василиј, Большој театарот, Црква на Исус Христос Спасителот, Новодевчанскиот Манастир, видиковецот Врапчево брдо, Универзитетот “Ломоносов”, Паркот на победата и други. (без влегување во објектите)..Трансфер до хотелот. Посета на Московското метро во вечерните часови, особено на некои од најубавите метро станици, кои наликуваат на музеи **(факултативно) Ноќевање.**

### 2 ден . Москва

Појадок. **Факултативна програма: Кремљ**, најстариот дел од историскиот центар на Москва, со извонредна убавина на архитектонски и уметнички комплекс. Прошетка по делот на црквата Успесение на Архангел, палатата каде се наоѓа ризницата на Царска Русија. Големо историското и уметничкото богатство на Московскиот Кремљ, кои се собрани во една збирка од која е настанат Музеот (Богатството од царска Русија), кој е под заштита на УНЕСКО. Посета на палатата на оружјето, ризницата на царска Русија. Попладне слободно време за одмор и индивидуални активности. Вечерен разглед на Москва по река-пловење со ексклузивниот брод -ресторан Radisson. **Ноќевање**

### 03 ден Москва

Појадок. **Факултативна програма: Сергиев пасад** (поранешен Загорск, 70 километри од Москва), еден од најстарите и најголемите руски манастирски комплекси, поранешна резиденција на рускиот патријарх. Потоа, разглед на Тројствената лавра на Св.Сергеј. **Факултативна екскурзија кон Музеот Бородинската битка** -посветен на војната на Наполеон во 1812 година. Главен експонат на музејот е панорамаата, кое преставува огромно сликано платно со димензии 115 x 15м, кое виси во затворен круг и преставува еден од најтешките моменти на војната на Бородинското поле. Слободно време. **Ноќевање во хотел.**

### 4 Ден Москва- Санкт Петербург

Појадок.. Трансфер до железничка станица. Патување за Санкт Петербург во 09.30 часот со современ воз Сапсан. Пристигнување во 13.20 часот. Панорамско разгледување на градот : Невски Проспект, Казанскиот Парламентот, Кралскиот плоштад, Адмиралитетот, Васиљевско острово, Ермитаж, Исакиевската катедрала, бронзеното Коњаник ... (без да се влезе во просториите). Трансфер до хотелот. Сместување Слободно време. **Ноќевање**

### 5 Ден Санкт Петербург

Појадок. **Факултативен излет-Крстрење по реката Нева**, со специјални бродови, прилагодени за минување низ каналите и ниските мостови, поради кои овој град го доби името Северна Венеција. Поглед кон знаменитостите на градот и неговата архитектура од легендарната река Нева ,кое преставува големо доживување и ќе остане засекогаш врежано во вашите сеќавања. **Факултативен разглед на Петропавловската тврдина**, историското јадро на градот, Петропавловската Црква, каде се наоѓаат сите руски императори, почнувајќи со Петар I, Историскиот музеј на Санкт Петербург, познатиот затвор. **Ноќевање.**

### 6 Ден Санкт Петербург

Појадок. **Факултативна програма: Екскурзија до Петерхоф** – Рускиот Версај, царската летна резиденција на Петар Велики. Разглед на Горниот и Долниот Парк и познатата фонтана со 250 позлатени скулптури. Разгледот вклучува прошетка по парковите, со прекрасен поглед кон Заливот на Финска, Санкт Петербург и Кронштат. **Факултативна програма до Пушкин-**

Царското Село – летната резиденција на Екатерина Велика, замокот и прекрасниот парк со површина од 34 км2. Ентериерот на замокот фасцинира со сјајот на уметнички предмети изработени од полускапоцени камења, злато, портрети на династијата Романови. По повод 300 – годишнината од основањето на Санкт Петербург заврши реконструкцијата на познатата Килибарска сала, која го врати некогашниот сјај на дворецот на Катерина. Слободно време. **Ноќевање.**

**7 ден Санкт Петербург -Белград**

Појадок.**Факултативна програма: Ермитаж**, разглед на еден од најголемите музеи во светот на Зимскиот дворец, со над 3 милиони експонати, со ремек-делата на Леонардо да Винчи, Тицијан, Ван Гог, Сезан, Пикасо Слободно време. Трансфер до аеродромот .Лет за Белград во 21:35 часот . . .Пристигнување во Белград во 23.20 часот.

<b>МОСКВА и САНКТ ПЕТЕРСБУРГ</b>	<b>19.05-25.05.19</b>	<b>09.06-15.06.19</b>	<b>15.09-21.09.19</b>	<b>29.09-05.10.19</b>	<b>06.10-12.10.19</b>
<b>6 НОЌЕВАЊА СО ПОЈАДОК</b>	<b>14.07-20.07.19</b>	<b>23.06-29.06.19</b>			
<b>HOTEL 4*</b>	<b>11.08-17.08.19</b>				
<b>Цена по лице во 1/2 (двокреветна ) соба</b>	<b>665€</b>	<b>695€</b>	<b>655€</b>	<b>585€</b>	<b>545€</b>
<b>Цена за деца 2-11.99 год со 2 возрасни на дополнителен кревет</b>	<b>595€</b>	<b>640€</b>	<b>595€</b>	<b>525€</b>	<b>490€</b>
<b>Доплата за 1/1 ( еднокреветна) соба</b>	<b>195€ /175€</b>	<b>215€</b>	<b>165€</b>	<b>135€</b>	<b>125€</b>
<b>За 3то лице не следува попуст !</b>					

**Цената влучува:**

- Авионски карти според програмата;
- Белград – Москва
- Москва – Ст Петсбург ( воз)
- Ст Петербург – Белград
- Сместување во Москва во хотел 4\* во двокреветна соба, со појадок
- Сместување во Ст.Петербург во хотел 4\* во двокреветна соба
- Трансфери според програмата;
- Разглед на Москва и Ст.Петербург
- Придружник на групата, локални водичи; организација на аранжманот

**Цената не вклучува:**

- аеродромските такси и задолжителното осигурување во авионскиот сообраќај (сса 125 € (7.750 мкд), кои подложат на промени);
- факултативни програми;
- индивидуални трошоци;

**Факултативна програма:**

**Москва**

- Кремљ (делот на Кремљ и две православни цркви), палата на оружјето 55 еур
- Сергиев имот (поранешен Загорск) 40€
- Прошетка на Московското метро 10€
- Бородинска битка 30 €
- Крстарење по реката Москва 35€

**Ст.Петербург**

- Ермитаж 40€
- Пушкин (Царското село) 55 €
- Петерхоф, Горен и Долен парк 45€

- Петропавловска Тврдина 30 €
- Возење по реката Нева 30 €

Сите цени вклучуваат: водич, автобуски превоз и влезници.

**За реализација на Пушкин ( Царско село ), Кремљ и Палатата на оружјето пријавување и плаќање е веднаш со правење на резервација во агенција.**

#### **Напомени:**

- Доколку не се оствари минималниот број на патници агенцијата го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските билети), да ја промени и цената на аранжманот.
- Краен рок за отказ на аранжманот од страна на агенцијата е 7 дена пред патувањето.
- Плаќањето и доплатите во земјата во врска со ова патување, патниците ги вршат во денари. Факултативните излети се плаќаат исклучиво во валутата на земјата која е цел на патување, на лице место.
- Содржината на Панорамските тури и разгледите се подложни на промени условени од оправдани причини, (застој во сообраќајот, локални штрајкови, лоши временски услови...)
- Цените се однесуваат за сместување во стандардни соби. Поглед на море / базен агенцијата не може да гарантира, со исклучок во случај кога за одреден хотел постои доплата со која патникот си обезбедува поглед на море / базен.
- Категоризацијата на хотелите е врз основа на категориите во договорот помеѓу организаторот на патувањето и ино партнерот. Во случај на накнадна промена организаторот не сноси одговорност. Видот и квалитетот на храната зависат од категоријата на хотелот и организаторот нема влијание на истата. Распределбата на соби во хотелот врши исклучиво рецепцијата по пристигнување во хотелот. Организаторот не може да влијае на спратот, позицијата на собата или големината на креветите, освен во случај кога има доплата за истите.
- За сместувањето на патниците задолжен е придружникот / представникот на групата. Еден хотелски ден како и услугите во истиот се рачуна од 14:00 час од денот на важноста на аранжманот до 12:00 часот на пладне на последниот ден на аранжманот, без разлика кога (во зависност од саатниците на летот, на кои организаторот не може да влијае) гостинот ќе влезе / излезе од хотелот. Секое користење на собите и услугите во хотелот, првиот ден пред 14:00 час / последниот ден по 12:00 час се подложни на дополнителни трошоци кои ги наплаќа хотелот. За периодот од напуштањето на собите до моментот за трансфер до аеродром, секогаш се обезбедува простор за складирање на багажот.
- Дополнителните односно помошните кревети најчесто се на расклопување, и често пати со помали димензии од стандардните кревети. Некои од хотелите не нудат можност за дополнителен кревет, и во истите децата го делат истиот лежај со родителите.
- Организаторот не сноси одговорност за евентуалните поинакви усни информации за програмата на патување.
- Цената на аеродромските такси е подложна на промена и не зависи од организаторот на аранжманот туку од самата авио компанија. Точната цена на аеродромската такса се утврдува при издавањето на авионската карта, најдоцна 48 часа пред почеток на патувањето.
- Организаторот го задржува правото на промени во програмата кои се однесуваат на распоредот на поедини содржини заради објективни околности.
- **Ги молиме патниците ВНИМАТЕЛНО да ги прочитаат ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ за агенции членки на СКТМ кои се составен дел на оваа програма.**

**ЗАРЕАЛИЗАЦИЈА НА АРАНЖМАНОТ ПОТРЕБЕН Е МИНИМУМ ОД 20 ПАТНИЦИ**

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ

**STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001**  
**e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk**

**SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002**  
**www.ferijalkasikov.com.mk**